



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	20.07. 2012 година ден месец година Свети Николе Број 9	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за дополнување на Програмата
за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на
Општина Свети Николе за 2012 година**

Се објавува Одлуката за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 0701 – 649 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

Бр. 0801- 656
20.00. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ., бр.60/11-пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година, донесе:

ОДЛУКА

**За дополнување на Програмата
за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата
на Општина Свети Николе за 2012 година**

Член 1

Се отпочнува постапка за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година :

1.Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “2” Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков”, ул. “Карпошева” и ул. “Карл Маркс”, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

2.Изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков” и ул. “Септемвриска”, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701-649
20.07. 2012 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1 и “2” Плански опфат меѓу ул. “Вељко Влаховиќ”, “Јанко Глигоров”, “29-Ноември” и “Првوماјска”, Свети Николе

2012-2017 година.

Се објавува Одлуката За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1 и “2” Плански опфат меѓу ул. “Вељко Влаховиќ”, “Јанко Глигоров”, “29-Ноември” и “Првوماјска”, Свети Николе 2012-2017 година. бр. 0701 – 650 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

Бр. 0801- 656/2
20.07. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2012-2017 година.

Член 1

Се отпочнува постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2012-2017 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-650
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "3" Плански опфат меѓу ул. " Крсте Мисирков", ул. "Карпошева" и ул."Карл Маркс" Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Се објавува Одлуката За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "3" Плански опфат меѓу ул. " Крсте Мисирков", ул. "Карпошева" и ул."Карл Маркс" Општина Свети Николе 2012-2017 год. бр. 0701 – 651 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

**Бр. 0801- 656/3
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “З” Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков”, ул. “Карпошева” и ул. “Карл Маркс” Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 1

Се отпочнува постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “З” Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков”, ул. “Карпошева” и ул. “Карл Маркс”, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-651
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1”, локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков” и ул. “Септемвриска “

Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Се објавува Одлуката За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1”, локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков” и ул. “Септемвриска “ Општина Свети Николе 2012-2017 год. бр. 0701 – 652 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

**Бр. 0801- 656/4
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија

“ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година донесе

О Д Л У К А

За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1”, локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков” и ул. “Септемвриска “ Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 1

Се отпочнува постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков” и ул. “Септемвриска “ , Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-652
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Свети Николе

Се објавува Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Свети Николе бр. 0701 – 653 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

**Бр. 0801- 656/5
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11),член 131 став 2 точка 3 од Законот за води (“Службен весник на Република Македонија “ бр.87/08,06/09,161/09,83/10 и 51/11),член 84 од Статутот на општина Свети

Николе (“Службен гласник на општина Свети Николе” бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.07.2012 година донесе

О Д Л У К А
за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Свети Николе

Член 1

Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Свети Николе, а заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците.

Член 2

Ширината на крајбрежниот појас појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Свети Николе изнесува 10 метри од крајната линија на регулацијата на речното корито.

Член 3

Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на одлуки за донесување урбанистички планови.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701-653
20.07. 2012 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката За урвдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “2” Урбано подрачје на локалитет “Мавровица”, Општина Свети Николе,2012-2017 год.

Се објавува Одлуката За урвдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “2” Урбано подрачје на локалитет “Мавровица”, Општина Свети Николе,2012-2017 год. бр. 0701 – 654 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

Бр. 0801- 656/6
20.07. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.07.2012 година донесе

О Д Л У К А

**За урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “2”
Урбано подрачје на локалитет “Мавровица”, Општина Свети Николе, 2012-2017
год.**

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “2” Урбано подрачје на локалитет “Мавровица”, Општина Свети Николе, 2012-2017 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

Член 2

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината. Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

Член 3

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-654
20.07. 2012 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот
на Општина Свети Николе за 2012 година**

Се објавува Одлуката за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 0701 – 655 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.

Бр. 0801- 656/7
20.07. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука - за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година стр.1
2. Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2012-2017 година. стр.2
3. Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "3" Плански опфат меѓу ул. "Крсте Мисирков", ул. "Карпошева" и ул. "Карл Маркс" Општина Свети Николе 2012-2017 год. стр.3
4. Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1", локалитет "Нов градски парк", Плански опфат меѓу ул. "Крсте Мисирков" и ул. "Септемвриска Општина Свети Николе 2012-2017 год. стр.4
5. Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Свети Николе. стр.5
6. Одлука За уврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "2" Урбано подрачје на локалитет "Мавровица", Општина Свети Николе, 2012-2017 год. стр.6
7. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година. стр.8

Бр.0701-657
20.07. 2012 год.
Свети Николе